

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

**ISSN-1857-9779**



# БИЛТЕН

НА

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

**АНЕКС НА БИЛТЕНОТ број 1261**

---

Скопје, 18.5.2022 година

**Издание на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 9, 1000 Скопје**

**ПРВИОТ БРОЈ НА БИЛТЕНОТ Е ОБЈАВЕН ВО МАЈ 1957 ГОДИНА**

**Уредник на издавачката дејност на УКИМ:  
*проф. д-р Никола ЈАНКУЛОВСКИ, ректор***

**Уредник на Билтенот:  
*Илија Боѓоевски***

**Лектор:  
*Весна Илиевска-Цвейановска***

**Техничко уредување:  
*Зоран Кордоски***

Бр. \_\_\_\_\_  
5.8.2013  
Скопје

**Предмет: Материјали за Билтенот за објавување на интернет страницата на УКИМ**

Согласно член 132, став 5 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011 и 123/2012), на интернет страницата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, од бројот 1059 од 15 август 2013 година, ќе се објавуваат:

- рефератите за избор во наставно-научни, научни и соработнички звања;
- рецензиите за подобност на темата и оспособеноста на кандидатот за вршење научна работа;
- прегледите на одобрените докторски дисертации, прифатените магистерски и специјалистички теми;
- рецензиите на учебници и учебни помагала, како и
- рефератите за доделување на звањето почесен професор и титулата почесен доктор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

По објавување на материјалите на интернет страницата, факултетите и институтите за своите потреби, истите треба да ги отпечатаат во материјална форма за да можат да ги достават на членовите на наставно-научниот, односно научниот совет. Поради тоа, потребно е сите материјали што се предвидени за објавување во Билтенот на Универзитетот, благовремено да ги доставувате во електронска форма. Поради усогласеност и униформност на текстовите потребно е материјалите за објавување да се доставуваат како Microsoft Word 2003 документи во кои исклучиво ќе се користи системскиот фонт Georgia. Овој фонт содржи богато множество на кирилични (македонски, српски, руски), латинични (со различни видови на надредени знаци), грчки и други знаци. Варијанта на овој фонт со коригирани знаци во италиќ формата за македонските букви ‘д’, ‘п’, ‘т’, ‘г’ може да се најде интернет страницата на УКИМ, во делот **Документи -> Билтен на Универзитетот**. Исто така, таму може да се најде софтверско решение со кое може да се испрограмира тастатурата на персонален сметач при притискање на копчето “” и копчињата ‘е’ и ‘и’ во македонска поддршка да се добијат знаците ‘è’, и ‘й’ соодветно.

Поради запазување на роковите за објавување на материјалите во Билтенот, но и на интернет страницата, ве молиме, рефератите, откако ќе бидат лекторирани, да ги доставите во оригинална верзија (лекторирана со потписите), а електронската верзија со внесените корекции да ја доставите на е-адресата: [bilten@ukim.edu.mk](mailto:bilten@ukim.edu.mk).

Неблаговремено доставените материјали и оние кои нема да бидат напишани согласно упатството нема да бидат објавени во тој број, туку ќе бидат поместени за објавување во наредниот број од Билтенот, односно откако ќе биде добиена бараната верзија.

Ви благодариме за соработката.

Со почит,

**УКИМ - Ректорат**

Изготвил:Т.Б.

Одобрил:К.М.

### ИСПРАВКА НА ТЕХНИЧКА ГРЕШКА

Во Рефератот за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област историја на правото на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје (вонр. проф. д-р Иванка Василевска), објавен во Билтен бр. 1261 од 15.5.2022 година, на стр. 136 е направена техничка грешка поради што се дава

### ИСПРАВКА

Во објавениот Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област историја на правото на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје (вонр. проф. д-р Иванка Василевска), на стр. 136, во делот: Стручно-применувачка дејност, стои бројот 2 (2 поена). Наместо бројот 2, треба да стои **бројот 5 (5 поени)**. Во делот: Професионални референци на кандидатот за избор во звање, наместо: **Вкупно: 232,548**, треба да стои: **Вкупно: 235,548**.

### РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

**Проф. д-р Билјана Поповска, с.р.**

**Проф. д-р Мелина Гризо, с.р.**

**Проф. д-р Мишо Докмановиќ, с.р.**